

УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА SAC СОФТВЕР

Поддржани Windows оперативни системи за SafeNet Authentication client верзија 10.8 R2 се:

- Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit);
- Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 and 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32-bit, 64-bit)

Инсталацијата на софтверот е доста едноставна, само со следење на екраните и прифаќање на предефинирани вредности. Инсталацијата започнува со двоен клик на соодветниот инсталациски фајл (на пример 32-bit или 64-bit) при што се отвара прозорец како на Слика 1. Се одбира копчето **Next**.



Слика 1

На следниот прозорец го оставате пред дефинираниот јазик – English, не ја селектирајте "Use the existing configuration settings", а потоа **Next** (Слика 2):



🕼 SafeNet Authentication Client 10.8 R2 Setup	×
Interface Language Select the interface language.	THALES
Select the SafeNet Authentication Client 10.8 R2 interface	language:
Setup has detected existing configuration settings	
InstallShield < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext > Cancel

Слика 2

Потоа, изберете "I accept the terms in the license agreement" (Слика 3) и кликнете Next:

🔀 SafeNet Authentication Client 10.8 R2 Setup	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
THALES SOFTWARE LICENSE TERMS SafeNet Authentication Client	
Legal notice:	
Thales software is not sold; rather, copies of Thales software are licensed all the way through the distribution channel to the end user. UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGREEMENT DIRECTLY WITH THALES THAT CONTROLS AND ALTERS YOUR USE OR DISTRIBUTION OF THE THALES SOFTWARE. THE	,
● I <u>accept the license agreement</u> ○ I <u>d</u> o not accept the license agreement	
InstallShield < <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

Слика З

Се појавува прозорец како на Слика 4, во кој се наведува локацијата каде што ќе биде инсталиран софтверот. Се препорачува да се остави пред дефинираната патека. Потоа, кликнете **Next**:



🖟 SafeNet	Authentication Client 10.8 R2 Setup		×
Destinati Click No install to	on Folder ext to install to this folder, or clic o a different folder.	k Change to	THALES
Þ	Install SafeNet Authentication C C:\Program Files\SafeNet\Auth	Client 10.8 R2 to entication\	o: <u>C</u> hange
InstallShield -	<	Back Ne	ext > Cancel

Слика 4

На следниот прозорец, Слика 5, кликнете на копчето Install:

🕼 SafeNet Authentication Client 10.8 R2 Setup	×
The wizard is ready to begin installation.	THALES
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation Click Cancel to exit the wizard.	on settings, click Back.
InstallShield	
< <u>B</u> ack	Install Cancel

Слика 5

Почекајте додека софтверот се инсталира како на Слика 6:



/ SafeNet A	Authentication Client 10.8 R2 Setup		_		×
Installing The prog	SafeNet Authentication Client 10.8 R2 gram features you selected are being installed.	т	н	ALE	s
P	Please wait while the InstallShield Wizard insta Authentication Client 10.8 R2. This may take s	alls (sever	SafeN al mir	et nutes.	
	Status: Updating component registration				
InstallShield —					
	< <u>B</u> ack <u>N</u> e	xt >		Can	cel

Слика 6

Кога ќе заврши инсталацијата, изберете **Finish** (Слика 7).



Слика 7

Доколку се појави порака како на Слика 8, рестартирајте го компјутерот!



You must restart your system for the configuration to SafeNet Authentication Client 10.7 to take effe	
restart now or No if you plan to restart manually la	anges made Click Yes to
Yes No	

Слика 8